

Трагедијата на ТКП станува поголема со фактот дека умирањето на Комбинатот не е само катастрофа за egzистенцијата на вработените, останатите акционери кои не се свесни за своите права, туку и на повеќе од 4.000 кооперанти, кои имаат склучено договори за откуп на тутун.

Според новиот Закон за тутун, предвидени се стимулации само за воведување нови сорти тутун, што ја става под знак прашалник традицијата на тутунопроизводство по која Прилеп, но и Македонија беа препознатливи. Се наметнува прашањето дали ќе изумре тутунопроизводството, а со тоа и постоењето на тутунските комбинати?

Некогашната гордост на Прилеп, Тутунскиот комбинат (чиј капитал е проценет на околу 26 милиони евра, а загубите ја надминуваат неговата вредност за околу 4 милиони евра), во

ќе од 1.000 метри квадратни во Скопје.

БАРАЊА

Според неодамнешниот состанок, во организација на



ОД ДОБРИТЕ ВРЕМИЊА КОГА КОМБИНАТОТ НАСТАПУВАШЕ НА САОМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

лошки вишок и вработени поседуваат повеќе од 51 отсто од капиталот. Не можевме да бидеме слепи набљудувачи на запленувањето на нашиот имот и на пуштењето на компанијата. Ако го дозволиме

ционер", акционерите имаат голема предност и права, но треба да се организираат и да ги искористат законските шанси, како што е свикување вонредно акционерско собрание.

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА

ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА СТИМОТИВАЦИЈА ИМОТОТ СЕ Р

потрага по стратешки инвеститор се соочува со распаѓање на имотот и трудот на вработените, кој мачно се создавал четири децении. Жолтото злато го изгуби сјајот со тоа што ја изгуби и вредноста. Сликата е мошне лоша, имено половина од вработените се на принуден одмор, додека Бордот на директори го спроведува акциониот план кој предвидува намалување на вработените и ослободување од непрофитните објекти на Тутунскиот комбинат - Прилеп.

Акционерите од Тутунскиот комбинат од Прилеп почнаа да протестираат откако Управата за јавни приходи стартуваше со наплатата на ненаплатените даноци од 400 милиони денари од Комбинатот, запленувајќи негови објекти. ТКП ги изгуби хотелите "Бренд" во Охрид (продаден за 630.000 евра), Универзалната сала, здравствената амбуланта, детската градинка, просторот во деловниот центар во Прилеп, два стана и магацински простор од пове-

"Акционер", стотина акционери на Тутунскиот комбинат од Прилеп бараат да запре оттуѓувањето на имотот на претпријатието и да се свика вонредно акционерско собрание.

Акционерите истакнуваат: "Бараме законски можности за да го спречиме одлевање на имотот на Комбинатот, бидејќи околу 2.500 работници, пензионери, техно-

тоа ќе ги изгубиме акциите и ќе продолжи надолниот тренд на нивната номинална цена од 50 евра, па нема да земеме ниту банка - реагираат повеќемина акционери".

Според Здружението "Ак-

"Акционерите најчесто не се свесни за своите права и не сфаќаат дека тие во голем дел и сами се инвеститори и нивна задача е да ги контролираат менаџерите и да гледаат како функционира компанијата. Секогаш треба да бараат најсвежи податоци за тоа како таа работи. Во овој случај сите знаеле дека Тутунскиот комбинат тоне во долгови. Кој е виновен во овој случај, ако се има предвид дека доминантни сопственици се ситните акционери со повеќе од 51 отсто, а останатиот дел е на државата и на ПИОМ? Во Тутунскиот комбинат во Прилеп, со промената на власта, секогаш во него доаѓале политички директори кои се грижеле за теснопартиски интереси, а не биле заинтересирани за развој на компанијата и за правата на акционерите. Акционерите се искористу-



СПОРЕД СОСТОЈБИТЕ КЕ НЕМА КОЈ ДА ЈА ПРОДОЛЖИ ТРАДИЦИЈАТА НА ТУТУНОПРОИЗВОДСТВО

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ТУТУН ПРЕДВИДУВА ПАРИ САМО ЗА НОВИ СОРТИ ЖОЛТО ЗЛАТО

До крајот на годинава треба се донесе новиот Закон за тутун, кој предвидува директна поддршка за тутунското производство, а стимулации ќе се издвојат и од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, но само во делот на воведување нови сорти тутун.

Податоците од Стопанската комора покажуваат дека годинава за откуп ќе бидат понудени 23.400 тони суров тутун или 34 проценти повеќе од лани. Квалитетот е просечен или полош од оној од минатогодишната реколта. Експертите велат дека тоа е резултат на лошиот распоред на врнежите. Ако за килограм тутун се плаќа по 131 денар како минатата година, тогаш за целосен откуп ќе бидат потребни вкупно 42.700.000 евра. Според податоците на Државниот завод за статистика, заклучно со август 2005 година, производството на тутун е за 10,5 проценти поголемо во однос на истиот период лани, а извозот за 27 проценти, од што се реализирани 63.743.300 долари. Увозот на тутун и цигари во првите осум месеци од годинава е за 15 проценти помал од лани.



вани изминативе петнаесетина години и не треба многу да се чека, бидејќи Комбинатот тоне. Нивна среќа е што

разговара со претставниците на акционерскиот капитал, со ПИОМ и со државата. Инвеститорот би сакал да направи

тојбата на Комбинатот, ќе се изнајде решение, да се донесат одлуки со кои би можело да се спаси фирмата.

ниту во било која политичка партија, туку во акционерите", вели Васко Тодоровски, претседател на Здружението на граѓани за заштита на акционерите "Акционер".

ОПСТАНОК

Државата од менаџерскиот тим побара да го реализира акциониот план, со кој се предвидува намалување на вработените и продажба на непрофитните објекти од кои веќе еден дел потпаднаа под УЈП, поради неплатен данок.

Вработените се децидни во ставот:

"Не дозволуваме нашиот труд вложуван повеќе од 40 години да пропадне и нашиот имот да се раскрчми, да се вреднуваат акционерските акции, особено во време кога се врши откупот на тутун и пред продажбата на Комбинатот".

Директорот Тони Мицајков реагираше на протестот на тутунските работници со образложение дека заедно ќе се борат за опстанок.

Тој долго време јавно не го кажува името на стратешкиот партнер, кој е заинтересиран да го купи Комбинатот, велејќи дека протестите негативно ќе се одразат во намерата за влез на странски капитал. Мицајков најави и нова проценка на капиталот која, според познавачите, во голема мерка може да ја намали номиналната вредност на акциите. Акционерите се во исчекување на стратешкиот партнер, но и на акционерското собрание кое ќе ги загарантира нивните права согласно законот.

Доколку треба да се направи избор на нов менаџерски тим, на самото Собрание да се презентира програмата на инвеститорот и да се оцени дали таа е прифатлива, како и да се изнајде начин и цена за продажба на акциите. Цената во голема мерка ќе зависи од проценката која ќе ја направи консултантската куќа на инвеститорот. Може да биде над и под номиналната, во зависност од тоа колкави се долговите. Но, најбитно за нас е да се сфати дека судбината на Комбинатот не е ниту во рацете на премиерот,

РАТЕШКИОТ ПАРТНЕР - АСКРЧМУВА

сè уште има сериозен заинтересиран инвеститор за нив, кој од нас побара ние да ја согледаме ситуацијата во Комбинатот, бидејќи сака да инвестира. Странскиот инвеститор, сè додека не се убеди дека може сигурно да влезе во Комбинатот тој нема да се обелодени, а доколку се открие неговото име тој ќе се повлече. Тој е подготвен да

'крвна слика' на компанијата за да знае колку таа реално е во долгови. Сега засега ТКП не е во толку лоша состојба, но ако продолжи вака, со пропаѓање, ќе нема да се најде инвеститор, бидејќи никој не сака да купува долгови кои не ќе може да ги врати. Акционерите се тие кои треба да свикаат вонредно собрание на кое, со оглед на сос-



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii
od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ časot

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München

Kumanovo
Skopje
Gostivar
Kicevo

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO

Struga Prilep
Ohrid Bitola

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selakja Sredja i Petok Germanija za MAKEDONKA
Selakja Sredja i Sabota Makedonija za GERMANKA